



КРВТА НА ЦАР САМУИЛ ВО ДАНСКАТА

Данската кралица Маргарета Втора е потомок од четириесеттото колено на цар Самуил! И норвешкиот крал Харалд Петти е потомок од четириесеттото колено на цар Самуил!

Пишува:
Александар ДОНСКИ



Роднинската врска меѓу цар Самуил и данската кралска династија т.е. денешната кралица на Данска, Маргарета Втора, е остварена на следниов начин. Прво ќе се потсетиме на веќе спомнатиот крал Фридрих Вилхелм Први од Прусија (1688-1740), за кого претходно до-

кажавме дека е потомок на цар Самуил од триесет и првото колено. Наведовме дека еден од неговите синови бил Август Вилхелм (1722-1758), за кого, исто така, кажавме дека оставил бројно потомство, чија трага може да се следи до денес. Практично, Август Вилхелм бил потомок на цар Самуил од триесет и второто колено. Една од неговите ќерки била Фредерика Софија Вилхелмина (1751-1820), која била потомок од триесет и третото колено на цар Самуил. Таа се омажила за принцот Вилхелм Петти Батавус (1748-1806). Во

бракот им се родиле неколку деца, меѓу кои и синот Вилхелм Први Фредерик (1772-1843). Во периодот од 1815 до 1840 година, тој бил крал на Холандија и војвода на Луксембург. Практично тој бил потомок од триесет и четвртото колено на цар Самуил. Еден од неговите синови бил Вилхелм Фредерик Карел (1797-1881). Тој бил потомок од триесет и петтото колено на цар Самуил. Немуму се родила ќерката Вилхелмина Фредерика Александрина Ана Лујза (1828-1871). Таа била потомок од триесет и шестото колено на цар Самуил. Се омажила за шведскиот крал Карл Петнаесетти (1826-1872). Едната нивна ќерка се викала Лујза Жозефина Евгенија (1851-1926). Таа била потомок од триесет и седмото колено на цар Самуил. Таа се омажила за данскиот крал Кристијан Фредерик Осми Вилхелм Карл (1843-1912). Едниот нивни син Кристијан Десетти Карл Фредерик Алберт Александер Вилхелм (1870-1947), исто така, бил крал на Данска. Тој бил потомок од триесет и осмото колено на цар Самуил. И неговиот син Кристијан Фредерик Деветти Франц Михаел Карл Валдемар Георг (1899-1972) бил крал на Данска. Тој бил потомок од триесет и деветтото колено на цар Самуил. Тој е татко на денешната кралица на Данска, Маргарета Втора Александрина Торилдур Ингрид (родена 1940 година). Тоа значи дека денешната кралица на Данска, според една од своите илјадници родословни линии, е потомок од четириесеттото колено на цар Самуил. Нејзините деца, принцовите Фредерик Андре Хенрик Кристијан (роден 1968 година) и Јоаким Холгер Валдемар Кристијан (роден 1969 година), се потомци од четириесет и првото колено



НОРВЕШКИОТ КРАЛ ХАРАЛД ПЕТТИ (РОДЕН 1937) Е ПОТОМОК ОД ЧЕТИРИЕСЕТТО КОЛЕНО НА ЦАР САМУИЛ



ДЕНЕШНАТА КРАЛИЦА НА ДАНСКА МАРГАРЕТА ВТОРА (РОДЕНА 1940). ТАА Е ПОТОМОК ОД ЧЕТИРИЕСЕТТО КОЛЕНО НА ЦАР САМУИЛ

на цар Самуил, а синот на Јоаким, малиот принц Николај Вилијам Александер Фредерик (роден 1999 година) е потомок од четириесет и второто колено на цар Самуил. Сликвито прикажано роднинската врска меѓу цар Самуил и денешната кралица на Данска, Маргарета Втора, изгледа вака:

ВЕЌЕ НАВЕДЕНИТЕ ПОТОМЦИ НА ЦАР САМУИЛ → ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ "ВЕЛИКИ" (1620-1688) → ФРИДРИХ ПРВИ ВИЛХЕЛМ (1657-1713) → ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ (1688-1740) → АВГУСТ ВИЛХЕЛМ (1722-1758) → ФРЕДЕРИКА СОФИЈА ВИЛХЕЛМИНА (1751-1820) → ВИЛХЕЛМ ПРВИ ФРЕДЕРИК (1772-1843) → ВИЛХЕЛМ ФРЕДЕРИК КАРЕЛ (1797-1881) → ВИЛХЕЛМИНА ФРЕДЕРИКА АЛЕКСАНДРИНА АНА ЛУЈЗА (1828-1871) → ЛУЈЗА ЖОЗЕФИНА ЕВГЕНИЈА (1851-1926) → КРИСТИЈАН ДЕСЕТТИ КАРЛ ФРЕДЕРИК АЛЕКСАНДЕР ВИЛХЕЛМ (1870-1947) → КРИСТИЈАН ФРЕДЕРИК ДЕВЕТТИ ФРАНЦ МИХАЕЛ ВАЛДЕМАР ГЕОРГ (1899-1972) → МАРГАРЕТА ВТОРА АЛЕКСАНДРИНА ТОРИЛДУР ИНГРИД (родена 1940) - ДЕНЕШНАТА КРАЛИЦА НА ДАНСКА



И НОРВЕШКАТА ЦАРСКА ДИНАСТИЈА

Денес постојат бројни потомци на семејството на данската кралска династија, кои во еден дел од себе ги носат крвта и гените и на цар Самуил.



ЦАР САМУИЛ И НОРВЕШКАТА КРАЛСКА ДИНАСТИЈА

Штом ја докажавме роднинската врска меѓу цар Самуил и денешната данска кралска династија, речиси сама по себе се докажува и роднинската врска меѓу овој средновековен македонски цар и денешната норвешка кралска династија. Во претходниот наслов ја спомнавме

Лујза Жозефина Евгенија (1851-1926). Таа била потомок од триесет и седмото колено на цар Самуил. Наведоме дека таа се омажила за данскиот крал Кристијан Фредерик Осми Вилхелм Карл (1843-1912). Еден од нивните синови се викал Кристијан Фредерик Карл Георг Валдемар Аксел (1872-1957). Тој бил потомок од триесет и осмото колено на цар Самуил. Во периодот од 1905 до 1957 година бил крал на Норвешка под името Хакон Седми. Негов син е следниот норвешки крал Олав Петти (1903-1991), кој бил потомок од триесет и деветтото колено на цар Самуил. Негов син е сегашниот

крал на Норвешка Харалд Петти (роден 1937 година). Според една од многубројните родословни линии, денешниот крал на Норвешка е потомок од четириесеттото колено на македонскиот средновековен цар Самуил. Неговите две деца: принцот Хакон Магнус (роден 1973 година) и принцезата Марта Лујза (родена 1971 година) се потомци од четириесет и првото колено на цар Самуил. Сликвито прикажано, роднинската врска меѓу цар Самуил и денешниот крал на Норвешка, Харалд Петти, изгледа вака:

ВЕКЕ НАВЕДЕНИТЕ ПОТОМЦИ НА ЦАР САМУИЛ → ЛУЈЗА ЖОЗЕФИНА ЕВГЕНИЈА

(1851-1926) → КРИСТИЈАН ФРЕДЕРИК КАРЛ ГЕОРГ ВАЛДЕМАР АКСЕЛ (1872-1957) - КРАЛ НА НОРВЕШКА ПОД ИМЕТО ХАКОН СЕДМИ → ОЛАВ ПЕТТИ (1903-1991) - КРАЛ НА НОРВЕШКА → ХАРАЛД ПЕТТИ (РОДЕН 1937) - ДЕНЕШЕН КРАЛ НА НОРВЕШКА

Денес постојат и други бројни потомци на семејството на норвешката царска династија, кои во еден дел од себе ги носат крвта и гените и на цар Самуил.

(продолжува)

ИДБЦ

10 години
Ваша доверба

Информативно Деловен Бизнис Центар
Ленинова 60, Б-2 локал 7 - Скопје
тел. 02/ 3118 625, 3128 306, 3116 111
e-mail: idbc@mol.net.mk

ТОПЧОК

ТОПЛО ЧОКОЛАДО
ОБИЧНО
ЛЕШНИК
БЕЛО

10 НОЕМВРИ КОМЕРЦ
Застапувачтво од зана и трговишта на:
* Силе андова (Франција) од
Полетински, Полиројски, ПИИ
* ТОПЧОК (Трето Чоклада)
Тел: 027 5116 001, 5128 500, 5116 111

10 години